

ЗНМ, ССНМ И СЕММ НА СРЕДБА СО ФИЛИПЧЕ: ИНЦИДЕНТИТЕ ВО ГОБ „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ СЕ ИСПИТУВААТ, НЕМА ЗАБРАНА ЗА НОВИНАРИ

Share

Tweet



Инцидентите со спречувањето на новинарите во кругот на „8-ми Септември“ се истражуваат, а одлука за забрана на работата на новинарски екипи во кругот на јавни здравствени институции не постои.

Денеска на барање на Министерот за здравство Венко Филипче, се одржа состанок со претставници на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ), Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) и Советот за етика во медиуми на Македонија (СЕММ), а по повод вчерашната реакција на ЗНМ и ССНМ во врска со попречувањето на работата на новинарите во кругот на ГОБ „8-ми Септември“ во Скопје.

На состанокот министерот Филипче укажа дека не постои одлука од страна на Министерството за здравство да се попречува работата на новинарите, снимателите и фоторепортерите во ни една здравствена јавна установа во Република Северна Македонија.

Во оваа насока Министерот додаде: „инцидентот кој се случил во изминатите денови во „8-ми Септември“ на кој не им беше дозволено на група на новинари да известуваат од пред влезот и паркингот на оваа болница е изолиран и за истиот се преземаат мерки да се расчисти и да се преземе одговорност од страна на лицата кои директно ја попречиле работата на новинарските екипи“.

Претставниците на новинарските организации ја поздравиле одлуката на министерот Филипче да се преземат идни активности за решавање на овој случај и додадоа дека само преку заедничка и координирана активност помеѓу министерството и професионалните новинари ќе имаме гаранции за точни и навремени информации во врска со пандемијата во земјата.

На денешната средба помеѓу министерот и новинарските организации се надмина претходното недоразбирање, во однос на тоа дали постои формална одлука со која може да се ограничи јавниот простор на кој работат новинарите пред јавните здравствени објекти.

Министерот истакна дека новинарите можат и треба непречено да снимаат на сите јавни простори пред болничките установи во насока на професионално известување во однос на пандемијата.

Претставниците на ЗНМ, ССНМ и СЕММ пак уште еднаш истакнаа дека новинарите во своите известувања треба да се држат до етичките стандарди, почитувајќи ја приватноста на пациентите или нивните блиски, во склад со јавниот интерес.

Освен ова, присутните се сложија дека е потребно и во иднина да продолжи комуникацијата со цел да се превенираат слични ситуации кои можат негативно да се одразат на работата на новинарите, но и на здравствените установи и медицинскиот кадар.

Администратор 01/12/2020 16:42

ПОВРЗАНИ СТАТИИ



Верхеји: Се поголема веројатноста дека оваа година нема да има старт на преговорите со Скопје и Тирана (</Home/PostDetails?PostId=383490>)



И лингвистите од Институтот за македонски јазик и порачаа на власта дека не смее да помисли да преговара за јазикот (</Home/PostDetails?PostId=383485>)



33 пациенти ја загубија битката со Ковид-19, во Македонија регистрирани вкупно 1825 смртни случаи (/Home/PostDetails?PostId=383481)



Во сенка на случувањата со Бугарија, во Македонија регистрирани нови 946 ковид случаи од 2564 тестирања (/Home/PostDetails?PostId=383480)



Бугарија ги блокира и заклучоците на Советот на ЕУ, бара дополнување со пасус за историјата (/Home/PostDetails?PostId=383477)

А М А Н Д М А Н

Во член 10, во новиот член 120-а, се додава нов став (2) кој гласи:

„Пратениците што учествуваат во Собранието од далечина не смеат да носат облека со обележја на салони за маникир и педикир пред камера.“

Образложение

Сметам дека треба да се покаже должната почит пред колегите и Собранието како највисока државна институција.

И Заев со слика од амандмани од Левица ги обвини ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски (/Home/PostDetails?PostId=383428)



Шилегов: Политичарите да не ја толкуваат историјата, јас знам дека Бугарија во 1941 дошла како окупаторска војска
(/Home/PostDetails?PostId=383420)



ВМРО-ДПМНЕ и денеска го блокираше приодот до МНР и Влада, на Заев му дадоа тоалетна хартија за да си го избрише срамот
(/Home/PostDetails?PostId=383418)



Бучковски на првиот работен ден: Кога се молчи е подобро, за да дојдеме до посакуваното решение (/Home/PostDetails?PostId=383416)



Like Page

Send Message



Makpress.mk

9 minutes ago

Експертите од германскиот државен Епидемиолошкиот институт Роберт Кох предупредија на прекумерната еуфорија поради вакцината против Ковид-19,

Вестите, содржините и фотографиите на интернет страницата MakPress.mk може да се користат само за лично информирање.

Не е дозволено превземање, користење, пренесување и реобјавување на вестите, содржините и фотографиите без посебна дозвола или склучен договор со MakPress.mk